

Предметна програма од втор циклус студии за изборен предмет				
1.	Наслов на наставниот	Меѓународна трговија со храна		
2.	Код	АБ4201		
3.	Студиска програма	Агробизнис 4+1		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ		
5.	Степен (прв, втор, трет)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	I година/ II семестар	7.	Број на ЕКТС
				5
8.	Наставник	проф. д-р Силвана Мојсовска доц. д-р Искра Станчева-Гигов		
9.	Предуслови за запишување на	Заверен претходен семестар		
10.	<p>Цели на предметната програма:</p> <p>Целта на оваа предметна програма е да се обработат најважните прашања поврзани со меѓународната трговија со храна, како многу значаен аспект во современото стопанство. Програмата нуди основен теоретски опус од областа на меѓународната трговија, а фокусот е на меѓународната трговија со храна, при што посебно се обработуваат карактеристиките на оваа трговија, инструментите што државите ги користат во оваа сфера, како што се извозните субвенции, извозните ограничувања, санитарните мерки, итн, а посебно внимание се посветува на институционализацијата и регулирањето на оваа трговија. Во тој контекст, се обработува Светската трговска организација преку Договорот за земјоделство и преговорите/предизвиците од трговската рунда од Доха, се прави осврт на ФАО – Организацијата на ООН за Храна и Земјоделство и активностите кои оваа организација ги презема за обезбедување на достапноста на храна за секого, а воедно се нуди дискусија за најважните билатерални и мултилатерални договори во областа на меѓународната трговија со храна.</p> <p>Оспособен за (компетенции):</p> <p>Со совладување на предметната програма од овој предмет студентите ќе се стекнат со општи теоретски познавања за системот на меѓународна трговија, поточно ќе ги овладеат основните поставки на меѓународната размена и факторите што истата ја детерминираат. Истовремено, ќе се здобијат со знаења за методите и формите на настап на странските пазари и видовите на надворешно-трговските политики и ќе се оспособат за компаративна анализа на либералните и рестриктивните политики, како и ефектите од користењето на расположливите трговски инструменти во оваа сфера. Во контекст на специфичниот фокус на оваа предметна програма, студентите ќе стекнат суштински и длабински знаења за карактеристиките и трендовите на меѓународната трговија со храна, за релевантните меѓународни институции во оваа област, нивната улога и постојните регулаторни договори/инструменти, како и за фундаменталните проблеми во однос на воспоставувањето на општо прифатен систем на меѓународна трговија со храна. Исто така, студентите ќе се оспособат за анализа на дискусија на статусот на националните економии во институционализираниот меѓународен трговски систем, посебно од аспект на правата и обврските што произлегуваат од членството во ГАТТ/СТО во поглед на трговијата со храна и земјоделски производи. Преку проучување на трговската политика и карактеристиките на надворешната трговија со земјоделски производи на Република Македонија, студентите ќе се здобијат со конкретни познавања на оваа проблематика во пракса, а воедно, ќе се оспособат за аналитичко-критички пристап при следење, разбирање и коментирање на тековните случувања во оваа област.</p>			

11.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Теории на меѓународната трговија</li> <li>• Методи и форми за настап на странските пазари</li> <li>• Видови на надворешно-трговски политики</li> <li>• Дефинирање, обем и карактеристики на меѓународната трговија со храна</li> <li>• Инструменти на надворешно-трговската политика со храна</li> <li>• Институционализација и регулирање на меѓународната трговија со земјоделски производи и храна             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Светска Трговска Организација – Договор за земјоделство</li> <li>○ ФАО – Организација на ООН за Храна и Земјоделство</li> <li>○ Билатерални и мултилатерални договори во областа на трговијата со храна</li> </ul> </li> <li>• Предизвици во реформирањето на меѓународната трговија со храна и земјоделски производи</li> </ul>					
12.	Методи на учење: Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго.					
13.	Вкупен расположлив фонд на време		15 недели (13 недели предавања+2 недели)			
14.	Распределба на расположливо време		5 ЕКТС x 30 часови = 150 часови 30+120 = 150 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	15 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	45 часови		
		16.3.	Домашно учење	45 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			60 бода	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бода	
	17.3.	Активност и учество			10 бода	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61 бод		5 (пет) (F)		
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)		
		од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)		
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (S)		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)		
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен		Редовност на настава и вежби, проектна задача			
20.	Јазик на кој се изведува		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на		Механизми на интерна евалуација			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	

	1.	Вон В. Ку, П. Лин Кенеди,	Меѓународна трговија и земјоделство	Три Скопје	2011
	2.	Кикеркова, Ирена	Надворешна трговија	Економски факултет –	2008
	3.	Кругман, Пол и Обстфелд, Морис	Меѓународна економија – Теорија и политика	Табернакул	2009
	4.	<u>Дејвид Гудмен</u> , <u>Мајкл Ц. Вотс</u>	Глобализаци-ја на храната: Аграрните прашања и глобалната реорганизација	АрсЛАМИНА	2011
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	World Trade Organization	The WTO Agreements Series Agriculture Third edition	WTO	2016
	2.	World Trade Organization	World Trade Statistical Report 2016	WTO	2016
	3.	Food and Agriculture Organization of the United Nations	The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges	Food and Agriculture Organization of the United Nations	2017
	4.	Ричард Е. Кејвс, ЦефриА. Франкел, Роналд В. Џоунс	Светска трговија и плаќања: Вовед	АрсЛАМИНА	2011